

Агенција ПРО АГЕНС

правно лице со одобрение за спроведување на КПУ издадено од ИСОС

Тематска единица број 2/2024: МАЈ - ЈУНИ 2024

Термини	Време на најава	Почеток	Број на КПУ часови	Локација
31 мај 2024 година (петок)	9:30 - 10:00 часот	10 часот	8 часа (Еднодневно КПУ)	ONLINE: ZOOM
7 јуни 2024 година (петок)				
8 јуни 2024 година (сабота)				

Програма за ЕДНОДНЕВНО КПУ
за сметководители и овластени сметководители

Опис на ТЕМИ	Предавач (Обучувач)
СМЕТКОВОДСТВО, МСС, МСФИ, ФИНАНСИИ, ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА И СО НИВ ПОВРЗАНИ ЗНАЕЊА	
Примена на новообјавените МСС и МСФИ - Обврски кои произлегуваат од НОВИОТ Правилник за начинот на водење сметководство (75/24) - Влијание на новиот Правилник за сметководство на годишната сметка и финансиските извештаи за 2024 година – за микро и мали субјекти и за средни и големи субјекти - Првично усвојување на Меѓународните стандарди за финансиско известување – Барања на МСФИ 1 - Компаративна анализа на разликите меѓу старите и новообјавените стандарди - Примена на апдејтираните МСС и МСФИ - Прашања и одговори	Павле ГАЦОВ
Поставеност на контролата на квалитет согласно Законот за вршење на сметководствени работи - Субјекти на контрола на квалитетот на работењето - Контролори и нивниот статус - Опфат на контролата на квалитет - Видови на контролата - Годишна програма за контрола - Извештај за контролата - Право на приговор на субјектот на контрола	Данијела ЈАЌИМОВИЌ

- Контролни мерки	
МСС 16 – Недвижности, постројки и опрема • Цел и делокруг на МСС 16 • Признавање на недвижностите, постројките и опремата - Почетни трошоци - Последователни трошоци • Мерење при почетното признавање на средствата (набавна вредност) - Елементи на набавна вредност - Капитализирање на трошоците за позајмување во набавната вредност • Мерење после почетното признавање - Модел на набавна вредност (трошочен модел) - Модел на ревалоризација • Депрецијација на недвижности, постројки и опрема - Износ кој подлежи на депрецијација - Период на депрецијација - Методи на депрецијација - Обезвреднување на средствата • Отпишување на сметководствената вредност на ставките недвижности, постројки и опрема • Обелоденување за секоја класа на недвижности, постројки и опрема во финансиските извештаи • Специфики и новини кај новиот МСС 16 - Во однос на опфатот: Новиот МСС 16 се применува и на повеќегодишни плодносни насади (претходно третирани со МСС 41) - Во однос на елементите на набавна вредност: Дополнувања за можни трошоци настанати пред алоцирање на средството на локација за оперативна способност, а кои не влегуваат во набавната вредност на средството - Во однос на примена на метод на ревалоризација: Се бришат точките кои упатуваат на проценка од проценители (останува само ревалоризираната вредност да е претставена со објективната вредност) - Во однос на оттуѓувањето на ставките од недвижности, постројки и опрема: Упатување на МСФИ 15 и МСФИ 16, наместо МСС 18 и	Д-р Рефика МУРИЌ

МСС 17, за утврдување на добивката или загубата што произлегуваат од отпишување на ставка од недвижности, постројки и опрема - Во однос на обелоденувањето: Посебно обелоденување на примени надоместоци за ставки кои биле обезвреднети, изгубени или дадени, како и за приливите и трошоците од произведени ставки пред ставање на средствата во употреба - Специфики предвидени со преодните одредби • Аспектирања на евиденциите на недвижности, постројки и опрема од МСС 16 со Толкувањата од КТМФИ: - Толкување 1 - Промени кај постоечки обврски поврзани со повлекување од употреба, обнова и слични обврски - Толкување 20 - Трошоци за откривка во производствена фаза на површински коп - Толкување 12 - Аранжман за концесија на услуги • Прашања и одговори	
МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачи - Признавање на приходите од продажба на добра (производи и стоки) – актуелни решенија според МСС 18 - Приходи и Оддел 23 од МСФИ за МСЕ - Приходи од услуги според степен на довршеност - Финансиски приходи - Правила (модел) за признавање на приходите според МСФИ 15 - Почеток на примена на МСФИ 15 - Прашања и одговори	Павле ГАЦОВ
Анализа на финансиски извештаи – концепти и разбирања - Разбирање на „говорот“ на финансиски извештаи. „Патека“ за носење деловни одлуки: од финансиски извештаи до финансиски одлуки - Разлика меѓу пресметка и анализа - Алатки и техники на финансиската анализа (осврт) - Финансиски индикатори (осврт) - Разбирање и интерпретирање на финансиските односи - Што е EBITDA, EBIT и EBT и како да се препознаат замките при користењето на овие три индикатори во финансиската анализа? - Прашања и одговори	Павле ГАЦОВ

ДАНОЦИ И ДАНОЧЕН СИСТЕМ	
Актуелни теми од данокот на додадена вредност - Примена на новините во даночниот третман на услугите во 2024 година • Дефинирање на местото на промет на услуги според Законот за ДДВ и Правилникот за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност (правила и исклучоци) • Дефинирање на местото на услугите поврзани со недвижен имот • ДДВ третманот на транспортните услуги согласно дефинираното место на промет на услугите • ДДВ третманот на услугите на превоз на лица согласно дефинираното место на промет на услугите • ДДВ третман на работи врз движни добра (сервисни услуги) • Докажување на статусот на даночен обврзник во странство при фактурирањето на услуга во странство според концептот Business to Business (B2B) • ДДВ третманот на услугите кон корисници во ТИРЗ • Обврска за даночен долг по влезни фактури од странство, според член 32 точка 4 од ЗДДВ во зависност од: - видот на прометот и - местото на промет на услугата. • Услови за третирање на даночниот долг по влезни фактури од странство, според член 32 точка 4 од ЗДДВ, како претходен данок со право на одбивка • Специфичен третман на влезните фактури од странство, со обврска за прикажување на даночен долг, без право на одбивка како претходен данок: - кај буџетски корисници, непрофитни организации и други даночни обврзници кои не се регистрирани за цели на ДДВ - кај даночни обврзници регистрирани за цели на ДДВ, кои поради намената на прометот немаат право на одбивка на ДДВ.	Д-р Рефика МУРИЌ
ОРГАНИЗАЦИСКИ И ДЕЛОВНИ ЗНАЕЊА И КОРПОРАТИВНО ПРАВО	
Закон за забрана на нефер трговски практики • Предмет на уредување и примена на Законот • Значителна преговарачка моќ и нефер трговски и практики	Д-р Рефика МУРИЌ

• Форма и содржина на договорот за снабдување на земјоделски и прехранбени производи - Забранети нефер трговски практики - Промоција која не се смета за нефер трговска практика - Работи и објективни трошоци што не се сметаат за нефер трговска практика • Условите и роковите за плаќање на испорачаните земјоделски и прехранбени производи	
Статусни промени - Видови и катактеристики на статусни промени - Субјекти на статусни промени - Пренос на имот (средства) и обврски од едно на друго трговско друштво, без ликвидација - Постапки пред Централниот регистар и Управата за јавни приходи - Даночен и сметководствен аспект на статусни промени	Данијела ЈАЌИМОВИЌ
Правни основи и износи на задржување/извршување од платата - Плата и надоместоци на плата како инструмент за обезбедување на доверителите - Парична казна - Пребивање на меѓусебни побарувања на работникот и работодавачот - Налог за извршување издаден од извршителот - Административна забрана - Решение за присилна наплата на даночен долг - Пресметка на плата со задршка	Данијела ЈАЌИМОВИЌ

Предавачи:

- М-р Павле ГАЦОВ,
- Д-р Рефика МУРИЌ,
- Данијела ЈАЌИМОВИЌ, дипл. правник со ППИ

Секој посетител на еднодневните online КПУ обуки ќе добие Прирачник за КПУ во електронска форма. Регистрацијата за online КПУ обуките се врши преку www.proagens.mk или преку пополнета форма на Пријава пратена преку електронска пошта (мејл).

Времетраење на КПУ обуката: од 10:00 до 16 часот

Надоместот за КПУ обуката изнесува 2.000 денари (без вклучен ДДВ). Пресметаното ДДВ дава право на одбивка.

Плаќањето се врши задолжително однапред на сметката на Про Агенс: 210 050 39 40 101 43 (со повикување на шифра, за еднодневните online КПУ: [24-2-8](#)).

Информации: 02/3 298 764 и 02/3 162 979; 071 503 674 и 070 248 029

www.proagens.mk / www.proagens.com.mk / e-mail: kontakt@proagens.com.mk

Агенција ПРО АГЕНС

правно лице со одобрение за спроведување на КПУ издадено од ИСОС

Тематска единица број 2/2024: МАЈ - ЈУНИ 2024

Термини	Време на најава	Почеток	Број на КПУ часови	Локација
28 – 29 мај 2024 година (вторник - среда)	9:30 - 10:00 часот	10 часот	16 часа (Дводневно КПУ)	х. Молика, Битола
3 – 4 јуни 2024 година (понеделник - вторник)	9:30 - 10:00 часот	10 часот	16 часа (Дводневно КПУ)	х. Mitsis Galini, Kamena Vourla, Greece

Програма за ДВОДНЕВНО КПУ
за сметководители и овластени сметководители

Опис на ТЕМИ	Предавач (Обучувач)
СМЕТКОВОДСТВО, МСС, МСФИ, ФИНАНСИИ, ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА И СО НИВ ПОВРЗАНИ ЗНАЕЊА	
Примена на новообјавените МСС и МСФИ - Обврски кои произлегуваат од НОВИОТ Правилник за начинот на водење сметководство (75/24) - Влијание на новиот Правилник за сметководство на годишната сметка и финансиските извештаи за 2024 година – за микро и мали субјекти и за средни и големи субјекти - Првично усвојување на Меѓународните стандарди за финансиско известување – Барања на МСФИ 1 - Компаративна анализа на разликите меѓу старите и новообјавените стандарди - Примена на апдејтираните МСС и МСФИ - Прашања и одговори	Павле ГАЦОВ
Поставеност на контролата на квалитет согласно Законот за вршење на сметководствени работи - Субјекти на контрола на квалитетот на работењето - Контролори и нивниот статус - Опфат на контролата на квалитет - Видови на контролата - Годишна програма за контрола - Извештај за контролата - Право на приговор на субјектот на контрола	Данијела ЈАКИМОВИЌ

- Контролни мерки	
МСС 16 – Недвижности, постројки и опрема • Цел и делокруг на МСС 16 • Признавање на недвижностите, постројките и опремата - Почетни трошоци - Последователни трошоци • Мерење при почетното признавање на средствата (набавна вредност) - Елементи на набавна вредност - Капитализирање на трошоците за позајмување во набавната вредност • Мерење после почетното признавање - Модел на набавна вредност (трошочен модел) - Модел на ревалоризација • Депрецијација на недвижности, постројки и опрема - Износ кој подлежи на депрецијација - Период на депрецијација - Методи на депрецијација - Обезвреднување на средствата • Отпишување на сметководствената вредност на ставките недвижности, постројки и опрема • Обелоденување за секоја класа на недвижности, постројки и опрема во финансиските извештаи • Специфики и новини кај новиот МСС 16 - Во однос на опфатот: Новиот МСС 16 се применува и на повеќегодишни плодносни насади (претходно третирани со МСС 41) - Во однос на елементите на набавна вредност: Дополнувања за можни трошоци настанати пред алоцирање на средството на локација за оперативна способност, а кои не влегуваат во набавната вредност на средството - Во однос на примена на метод на ревалоризација: Се бришат точките кои упатуваат на проценка од проценители (останува само ревалоризираната вредност да е претставена со објективната вредност) - Во однос на оттуѓувањето на ставките од недвижности, постројки и опрема: Упатување на МСФИ 15 и МСФИ 16, наместо МСС 18 и	Д-р Рефика МУРИЌ

МСС 17, за утврдување на добивката или загубата што произлегуваат од отпишување на ставка од недвижности, постројки и опрема - Во однос на обелоденувањето: Посебно обелоденување на примени надоместоци за ставки кои биле обезвреднети, изгубени или дадени, како и за приливите и трошоците од произведени ставки пред ставање на средствата во употреба - Специфики предвидени со преодните одредби • Аспектирања на евиденциите на недвижности, постројки и опрема од МСС 16 со Толкувањата од КТМФИ: - Толкување 1 - Промени кај постоечки обврски поврзани со повлекување од употреба, обнова и слични обврски - Толкување 20 - Трошоци за откривка во производствена фаза на површински коп - Толкување 12 - Аранжман за концесија на услуги • Прашања и одговори	
МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачи - Признавање на приходите од продажба на добра (производи и стоки) – актуелни решенија според МСС 18 - Приходи и Оддел 23 од МСФИ за МСЕ - Приходи од услуги според степен на довршеност - Финансиски приходи - Правила (модел) за признавање на приходите според МСФИ 15 - Почеток на примена на МСФИ 15 - Прашања и одговори	Павле ГАЦОВ
Евиденции кај непрофитните организации според Законот за сметководство на непрофитни организации и даночно работење • Непрофитни организации според Законот • Финансиски извештаи за непрофитни организации • Искажување на долгорочните и краткорочните средства • Отпис на материјални и нематеријални средства – амортизација • Ревалоризацијата на долгорочните средства • Специфики кај признавањето на приходите и расходите • Распоред на резултатот од работењето • Утврдување на данок на вкупен приход за стопански приходи	Д-р Рефика МУРИЌ

• Непрофитни организации во системот на ДДВ - Регистрирани даночни обврзници за цели на ДДВ - Обврски за ДДВ на непрофитни организации кои не се регистрирани даночни обврзници за цели на ДДВ	
Анализа на финансиски извештаи - Разбирање на „говорот“ на финансиски извештаи. „Патека“ за носење деловни одлуки: од финансиски извештаи до финансиски одлуки - Разлика меѓу пресметка и анализа - Алатки и техники на финансиската анализа (осврт) - Финансиски индикатори - Разбирање и интерпретирање на финансиските односи - Што е EBITDA, EBIT и EBT и како да се препознаат замките при користењето на овие три индикатори во финансиската анализа? - Прашања и одговори	Павле ГАЦОВ
ДАНОЦИ И ДАНОЧЕН СИСТЕМ	
Актуелни теми од данокот на додадена вредност - Примена на новините во даночниот третман на услугите во 2024 година • Дефинирање на местото на промет на услуги според Законот за ДДВ и Правилникот за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност (правила и исклучоци) • Дефинирање на местото на услугите поврзани со недвижен имот • ДДВ третманот на транспортните услуги согласно дефинираното место на промет на услугите • ДДВ третманот на услугите на превоз на лица согласно дефинираното место на промет на услугите • ДДВ третман на работи врз подвижни добра (сервисни услуги) • Докажување на статусот на даночен обврзник во странство при фактурирањето на услуга во странство според концептот Business to Business (B2B) • ДДВ третманот на услугите кон корисници во ТИРЗ • Обврска за даночен долг по влезни фактури од странство, според член 32 точка 4 од ЗДДВ во зависност од: - видот на прометот и - местото на промет на услугата.	Д-р Рефика МУРИЌ

- Услови за третирање на даночниот долг по влезни фактури од странство, според член 32 точка 4 од ЗДДВ, како претходен данок со право на одбивка - Специфичен третман на влезните фактури од странство, со обврска за прикажување на даночен долг, без право на одбивка како претходен данок: - кај буџетски корисници, непрофитни организации и други даночни обврзници кои не се регистрирани за цели на ДДВ - кај даночни обврзници регистрирани за цели на ДДВ, кои поради намената на прометот немаат право на одбивка на ДДВ.	
ОРГАНИЗАЦИСКИ И ДЕЛОВНИ ЗНАЕЊА И КОРПОРАТИВНО ПРАВО	
Закон за забрана на нефер трговски практики - Предмет на уредување и примена на Законот - Значителна преговарачка моќ и нефер трговски и практики - Форма и содржина на договорот за снабдување на земјоделски и прехранбени производи - Забранети нефер трговски практики - Промоција која не се смета за нефер трговска практика - Рабати и објективни трошоци што не се сметаат за нефер трговска практика - Условите и роковите за плаќање на испорачаните земјоделски и прехранбени производи	Д-р Рефика МУРИЌ
Статусни промени - Видови и катактеристики на статусни промени - Субјекти на статусни промени - Пренос на имот (средства) и обврски од едно на друго трговско друштво, без ликвидација - Постапки пред Централниот регистар и Управата за јавни приходи - Даночен и сметководствен аспект на статусни промени	Данијела ЈАЌИМОВИЌ
Правни основи и износи на задржување/извршување од платата - Плата и надоместоци на плата како инструмент за обезбедување на доверителите - Парична казна - Пребивање на меѓусебни побарувања на работникот и работодавачот - Налог за извршување издаден од извршителот	Данијела ЈАЌИМОВИЌ

- Административна забрана - Решение за присилна наплата на даночен долг - Пресметка на плата со задршка	
Мирување на работен однос - Случаи на мирување - Права и обврски од работен однос за време на мирување - Формален аспект на мирувањето (правно значење и постапка пред АВРМ) - Повторно активирање на работниот однос – рок за враќање на работа - Неплатено отсуство и неплатено родителско отсуство (случаи и услови за користење)	Данијела ЈАЌИМОВИЌ
Мерки при затекнување на работа непријавено лице - Надлежни инспекции за контрола - Налог за вработување на затечените или други лица - Забрана за намалување на бројот на вработени - Забрана на работа на работодавачот - Издавање на прекршочен платен налог - Поведување на прекршочна постапка	Данијела ЈАЌИМОВИЌ
ДАНОЦИ И ДАНОЧЕН СИСТЕМ	
ДДВ третман и евиденција на издадени ваучери и прометот со нив • Еднонаменски и Повеќенаменски ваучери како платежни инструменти • Даночен третман на еднонаменските ваучери - Пренос на еднонаменски ваучер како промет и негова евиденција - Книжење на еднонаменските ваучери - Евиденција на издадени и реализирани еднонаменски ваучери кои се разменуваат за добра - Евиденција на издадени и реализирани еднонаменски ваучери кои се разменуваат за услуги - Продажба на еднонаменски ваучери преку посредници • Даночен третман на повеќенаменските вредносни ваучери - Продажба на повеќенаменските ваучери и наплата со нив - Евиденцијата за повеќенаменските ваучери издадени	Д-р Рефика МУРИЌ

од продавачот на добра и услуги - Третман на повеќенаменските ваучери кај препродавачи на истите • Третман на нереализиран издаден вредносни ваучери	
Дискусија – Можности за реално исполнување на Економскиот и Даночниот дел од Програмата на победничката партија на мајските избори 2024 година - Раст на БДП, Инфлација, Буџетски дефицит, Стапка на невработеност, Јавен долг, СДИ (5 годишна проекција) - Ниски даноци, пониски од актуелните или ...? - Даночни ослободувања за млади и фриленсери - Подигање на прагот за регистрација за ДДВ, но за кого? - Пополнета ДДВ пријава од страна на УЈП и потврдување на точноста од даночните обврзници - Реинвестирана добивка (останува или се укинува) - Глобален данок за мултинационални компании - Даночно ослободување за животното осигурување („враќање во живот“ или статус кво) - Капитални инвестиции и трансфери за општините - Раст на пензиите (линеарен или пропорционален). Одржливост на пензискиот систем - Дискусија ...	Модератор: Павле ГАЦОВ

Предавачи:

- М-р Павле ГАЦОВ,
- Д-р Рефика МУРИЌ,
- Данијела ЈАКИМОВИЌ, дипл. правник со ППИ

Секој посетител на дводневните КПУ обуки со физичко присуство ќе добие отпечатен Прирачник за КПУ. Регистрацијата за online КПУ обуките се врши преку www.proagens.mk или преку пополнета форма на Пријава пратена преку електронска пошта (мејл).

Времетраење на КПУ обуката: од 10:00 до 16 часот

Надоместот за КПУ обуката изнесува 2.000 денари (без вклучен ДДВ). Пресметаното ДДВ дава право на одбивка.

Плаќањето се врши задолжително однапред на сметката на Про Агенс: 210 050 39 40 101 43 (со повикување на шифра, за еднодневните online КПУ: [24-2-8](#); за дводневните КПУ: [24-2-16](#))

Информации: 02/3 298 764 и 02/3 162 979; 071 503 674 и 070 248 029

www.proagens.mk / www.proagens.com.mk / e-mail: kontakt@proagens.com.mk